

Л Е Т О 2019 КАЛИТЕА

- Студија Елизабет – Калитеа

Објект сместен во близина на строгиот центар на Калитеа, во мирен дел, до првата пешачка зона и на 300 метри од плажа. Вилата располага со студија комплетно опремени со кујна (со комплетен прибор за лица согласно бројот на легла + аспиратор, фрижидер), тоалет, балкон (масичка со столчиња), ТВ, клима уред (користењето е вклучено во цената) и Wi-Fi интернет.

ТЕРМИН :	1/2 стд	1/3 стд
30.05-06.06	69 €	79 €
06.06-13.06	89 €	99 €
13.06-20.06	109 €	119 €
20.06-27.06	124 €	134 €
27.06-04.07	139 €	149 €
04.07-11.07	154 €	164 €
11.07-18.07	169 €	179 €
18.07-25.07	179 €	189 €
25.07-01.08	189 €	199 €
01.08-08.08	209 €	219 €
08.08-15.08	209 €	219 €
15.08-22.08	199 €	209 €
22.08-29.08	189 €	199 €
29.08-05.09	139 €	149 €
05.09-12.09	119 €	129 €
12.09-19.09	99 €	109 €
19.09-26.09	79 €	89 €
26.09-03.10	69 €	79 €

Цени:

- Се дадени по лице, за минимум две платежни лица, за **7 ноќевања**, со вклучен автобуски превоз, по курс од 1€ = 61.8 ден
- За аранжман со сопствен превоз се одобрува **15€** од вкупната цена по лице
- Во цената не е вклучена туристичка такса која се плаќа директно во објектот

Сместување:

- Трето лице или дете над 6 год. имаат бесплатно сместување во 1/3 студио, плаќаат само превоз 15€
- Едно дете од 2-6 год. може да се смести бесплатно во кревет со родител во 1/2 или 1/3 студио (плаќа само превоз 15€) со добиено одобрение од агенцијата и сопственикот на објектот

Попусти:

- 7% за уплата на два или повеќе поврзани термини
- 25% за целосна уплата во ДЕКЕМВРИ
- 20% за целосна уплата во ЈАНУАРИ
- 15% за целосна уплата во ФЕВРУАРИ
- 10% за целосна уплата во МАРТ
- 5% за целосна уплата во АПРИЛ

Горенаведените попусти не можат да се комбинираат

Превоз:

- Секој четврток поаѓање од Битола во 06:00 час. враќање во времето одредено од пратителот на групата
- Превозот ги слегува патниците на најблиската локација до сместувањето каде може да минува автобус
- Цена за само автобуски превоз на наведените термини изнесува 15€ по лице
- 5€ доплата за пакет аранжман по лице од Охрид, Струга, Кичево, Прилеп и Ресен

Напомена:

- За резервација со попуст, потребна е аконтација од 50% од вкупниот износ на аранжманот, додека останатите 50% од износот треба да се доплатат додека трае месечниот попуст
- При промена на име и презиме, број на патници или термини, попустите дадени во дадениот месец нема да важат, односно ќе важат цените во периодот кога ќе се изврши промената
- Задолжително е здравствено и патничко осигурување
- Патниците се одговорни за важноста на нивните патни исправи.
- Агенцијата не е одговорна за интензитетот и квалитетот на интернет врската во сместувачките капацитети во текот на престојот на гостите, како и за периодите со топла и ладна вода.

Куќен ред:

- Студијата/апартманите се напуштаат во 08:00 часот, во студијата се влегува после 13:00 часот
- Гостите се сместуваат во претходно подготвени и уредени соби, со обврска сами да се грижат за редот и хигиената на истите во текот на престојот. По завршувањето на престојот гостите се обрзани да ги остават студијата/апартманите во пристојно чиста состојба.
- При употреба на клима уредот се молат гостите да ги затвораат вратите и прозорците. При напуштањето на студијата/апартманите се молат гостите да го исклучуваат клима уредот. Во спротивно, сопствениците на сместувачките капацитети имаат право да го забранат користењето на услугата.
- Гостите се должни да ги остават апартаментите и студијата во иста состојба како што ги затекнале. Опремата во студијата/апартманите и на терасите да биде неоштетена. Инвентарот мора да биде на број.
- Во случај на направена штета или губење на клучеви, гостите се должни да ја надокнадат штетата и да платат кај сопствениците на сместувачките капацитети пред заминување.
- Во случај на забелешки во врска со сместувањето или евентуални проблеми настанати во текот на престојот, гостите се должни да ја пријават забелешката или проблемот кај сопствениците на сместувачките капацитети и претставниците на агенцијата во текот на нивниот престој. Агенцијата не сноси одговорност за забелешки и проблеми пријавени после завршувањето на престојот на гостите.